

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 март 2021 година, донесе

## **ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.270/20) издадена на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, во Прилогот во точката 1 зборовите “ул. Наум Наумовски - Борче бр.50/19 Скопје-Центар” се заменуваат со зборовите “Булевар Партизански Одреди бр.14/1-13 Скопје-Центар”.
2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши согласно известување за настанати промени во седиштето на Друштвото.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Партизански Одреди бр.14/1-13 Скопје-Центар, (во натамошниот текст: Друштво) на 1 март 2021 година до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Известување за настанати промени кај носител на лиценца УП1 бр.12-186/17 од 1 март 2021 година, за настанати промени во седиштето на Друштвото.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци по службена должност врши промени на лиценцата, бидејќи Друштвото изврши промена на седиштето на Друштвото. Седиштето на Друштвото се менува од “ул. Наум Наумовски - Борче бр.50/19 Скопје-Центар” во “Булевар Партизански Одреди бр.14/1-13 Скопје-Центар”.

Регулаторната комисија за енергетика на 4 март 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика\* и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

УП1 бр. 12-186/17  
4 март 2021 година  
Скопје

Претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17) të Ligjit të Energjetikës\* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 21, paragrafi (1), pika 5) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 4 mars 2021, miratoi

**VENDIM**  
**TË NDRYSHIMIT TË VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË**  
**ENERGJETIKE, TREGTI ME ENERGJI ELEKTRIKE**

1. Në Vendimin e Lëshimit të Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Tregti me Energji Elektrike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 188/17 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.270/20), lëshuar Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve “ENERGIJA GAS END PAUER” SHPKNJ Shkup, në shtojcë, në pikën 1, fjalët “rr. Naum Naumovski - Borçe nr.50/19 Shkup-Qendër” zëvendësohen me fjalët “bulevardi Aradhet Partizane nr.14/1-13 Shkup-Qendër”.
2. Ndryshimi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi kryhet në përputhje me ndryshimet e bëra në selinë e shoqërisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij, ndërsa publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

**PA1, nr. 12-186/17**  
**4 mars 2021**  
**Shkup**

**Kryetari i**  
**Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve**  
**të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut**  
**Марко Бислимоски**